

# Повик за поднесување на понуди (ППП)

## РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

### ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP2)

#### MSIP2-SIG-NCB-010-2020

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.
2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за набавка на стоки – Набавка на специјално возило за транспорт на комунален отпад, контејнери и канти, MSIP2-SIG-NCB-010-2020.
3. Општина Новаци ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка и транспорт на:

#### **Специјално возило за транспорт на комунален отпад, контејнери и канти**

4. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање (NCB) како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од јануари 2011 година), и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од: Филип Радевски и да извршат увид во тендерската документација на наведената адреса: ул.1(прва) бб 7211 Новаци 1 (кат) на општинска зграда од 07:30 до 15:30 часот не подоцна од 17.11.2020.
6. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација на **македонски јазик** по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу:  
**Општина Новаци, Предмет: Набавка на специјално возило за транспорт на комунален отпад, контејнери и канти** Адреса: ул 1(прва)бб, 1-ви кат- зграда на општина Новаци голема канцеларија за администрација, Новаци, Поштенски број: 7211, Република Северна Македонија и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД**.
  - a.) За плаќања во МКД – број на сметка

**Банка: Народна банка на Република Македонија**

**Број на сметка: 100000000063095**

**Буџетска корисничка сметка: 749014004563010-Буџет на општина Новаци**

**Приходна шифра: 724125 00**

Комплетот тендерска документација ќе биде испратен во електронска и печатена форма преку брза пошта на адресите доставени од страна на Понудувачите во форма на писмено барање.

Понудите треба да бидат доставени на долунаведената адреса: **Општина Новаци, Предмет: Набавка на специјално возило за транспорт на комунален отпад, контејнери и канти** Адреса: ул. 1(прва) **бб.12, 1-ви кат - ,Архива на општина Новаци,,** Поштенски број: 7211, **Република Северна Македонија, не подоцна од:**

**02.12.2020**

**13:00 часот**

Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција на понудата од не помалку од **150,000.00 МКД**. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу: Адреса: ул 1(прва) бб, 1 -кат, **голема канцеларија за администрација** , Новаци, Поштенски број: 7211, **Република Северна Македонија, во:**

**02.12.2020**

**13:00 часот**